

Одговор на коментари на Т-Мобиле Македонија АД Скопје на предлог- измените на:

- Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели на анализа на пазар и начинот на нивно објавување,
- Обрасци на квартални извештаи,
- Квартален/годишен извештај за развој на пазарот за електронски комуникации

I. Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели на анализа на пазар и начинот на нивно објавување.

1. Забележуваме неправилна нумерација на членови од Упатството (наведени се два члена со реден број 3) и посочуваме таа да се исправи.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа.

2. Предлагаме член 2 “Форма на информациите и финансиски податоци” да се измени и да гласи:

“Информациите и финансиските податоци од член 1 на ова Упатство, до Агенцијата се доставуваат во форма на:

- Квартален извештај и
- Годишен извештај

Согласно обрасците на Кварталниот извештај за вршење на одделни јавни електронски комуникациски услуги и Годишниот извештај за финансиски податоци се дадени во:

Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9 коишто се составен дел на ова Упатство”

Ова со цел да се избегне забуна со “Извештајот за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги” што операторите се обврзани да го доставуваат согласно друг подзаконски акт, или забуна со Годишниот извештај за развој на пазарот што Агенцијата сама го составува.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа.

3. Ве молиме за појаснување за која намена се користи Прилог 7. Годишен извештај за финансиските податоци за периодот од 01.01.20xx до 31.12.20xx. Воедно ве молиме за детално објаснување која е неговата корелација со квартално доставените податоци од ова Упатство.

Одговор АЕК: Податоците од Прилог 7. Годишен извештај за финансиските податоци за периодот од 01.01.20xx до 31.12.20xx се користат за рапортирање кон надворешни институции (Cullen International- Market information report) исто така Прилог 7 не е во корелација со останатите квартално доставени податоци бидејќи се доставува еднаш во годината.

4. Посочуваме дека во член 3 став 8 којшто гласи: “Годишниот Извештај за финансиски податоци од став 2 на овој член, содржи информации и финансиски податоци утврдени со член 23 став 1 од Законот за електронски комуникации, и тоа особено за:

1. Финансиските индикатори
2. Инвестиции

Постои референцирање кон “став 2 на овој член” коешто внесува забуна бидејќи на посоченото место не е наведен Годишниот извештај за финансиски податоци (Прилог7). Сметаме дека има грешка или во став 2 или во став 8.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, ќе биде направена корекција.

5. Во врска со член 3 став 15 “Обрасци на Квартален извештај за вршење на одделни јавни електронски комуникациски услуги и Годишниот извештај за финансиски податоци се дадени во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9 и Извештајот на Агенцијата е даден како Прилог 10 на ова Упатство и се негов составен дел”, сметаме дека наведениот Извештај на Агенцијата односно образецот кварталниот и годишниот преглед за развој на пазарот, треба да бидат јасно одвоени од обрасците што ги доставуваат операторите (Прилог 1 до Прилог 9), бидејќи обврската и одговорноста за нивно подготвување се на Агенцијата.

Одговор АЕК: Коментарот не се прифаќа бидејќи овој став покажува кои прилози се составен дел на Упатството додека одговорноста за изготвување на Извештаите од Прилог 10 е дефинирана во став 12 од ова Упатство.

6. Посочуваме дека концептот на распределбата на јавни комуникациски услуги од ова Упатство во 9 (девет) различни прилози не соодветствува со распределбата на нотифицирани услуги. Посочуваме дека “Извештајот за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги” не соодветствува со податоците за приходи што се бараат во кварталните извештаи. Укажуваме дека треба да се направи корелација меѓу:

- распределба на јавни комуникациски услуги во образецот за нотификација
- распределба на јавни комуникациски услуги во кварталните извештаи

- распределба на приходи во Извештајот за вкупен годишен приход на оператор или давање на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги заради обезбедување конзистентност и релевантност на податоците.

Ве информираме дека концептот на Агенцијата за рапортирање на услугите распределени во 9 (девет) пазлични прилози претставува непотребно оптоварување за операторите бидејќи бараните категоризации не секогаш постојат во системите на операторите. Сметаме дека усложнувањето и инсистирањето на се подлабока сегрегација на податоците не значи и зголемување на квалитетот на репортираните податоци. Од друга страна не ја гледаме оправданоста на усложнувањата барани од Агенцијата без јасно дефинирање на показателите од овие извештаи кои таа ги користи за да го помогне развојот на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија. Сметаме дека е неопходна јавна расправа за дефинирање на клучните параметри кои и се потребни на Агенцијата за проценување на развојот на пазарот за електронски комуникации, наспроти актуелната јавна расправа за предетализирано доставување на податоци.

Одговор АЕК: Кварталните извештаи (Прилог1-9) се користат за статистички цели на Агенцијата и за спроведување на анализи на релевантните пазари додека извештаите за вкупен годишен приход се изготвени за пресметката на надоместоците за надзор на пазарот.

7. Измените да стапат во сила најрано од третиот квартал во 2013 година.

Одговор АЕК: Измените ќе стапат во сила од датумот на донесување на Упатството, обрасците и Кварталниот/Годишниот извештај за развој на пазарот односно од датумот на нивно објавување на веб страната на Агенцијата.

II. Обрасци на квартални извештаи

II.1. Прилог 1. Извештај за обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација и меѓуоператорски услуги за пренос и рутирање на национален и/или меѓународен сообраќај.

1. Ве молиме за потврда дека податоците за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за оператори кои таквата услуга на своите претплатници им ја обезбедуваат преку големопродажен договор WLR со друг оператор (Големопродажно изнајмување на претплатничка линија) треба да се пријавуваат во дел Големопродажба точка 2. Избор и предизбор на оператор (пополнува операторот што користи големопродажна услуга), со оглед на фактот дека приходите од ваквата услуга се обезбедуваат на малопродажно ниво.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа, со оглед на тоа дека приходите од оваа услуга се обезбедуваат на малопродажно ниво, делот “приходи (во денари без ДДВ)” од точка 2.2 Избор и предизбор на оператор од делот Б. Големопродажба ќе биде отстранет од Прилог 1.

2. Ве молиме за точно специфицирање кои точки треба да се соберат во секоја “Вкупно” точка, особено во:

- во Дел А. Малопродажба (точки: 6.1 и 6.2)

- во Дел Б. Големопродажба (точки: 4.1, 4.2 и 4.3)

Одговор АЕК: Во точка бр.6.1 се внесува сумата од точките бр. 2.1; 2.2 и 2.3 (ќе бидат додадени во полето од 6.1)

Во точка бр.6.2 се внесува сумата од точките 5.1-5.8 (ќе бидат додадени во полето од 6.1)

Во точка бр.4.1 се внесуваат точките 1.2.1 и 1.2.2 и приходи од почетно приклучување и месечни надоместоци (ќе бидат додадени во полето од 4.1)

Во точка бр.4.2 се внесува сумата од точките од 3.2.1 до 3.2.4 (ќе бидат додадени во полето од 4.1)

Во точка бр.4.3 се внесува сумата од точките од 3.5.1 до 3.5.2 (ќе бидат додадени во полето од 4.2)

II.2 Прилог 2. Извештај за обезбедување на јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа и меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен сообраќај.

1. Во Дел А, Малопродажба, точка 7, Ве информираме дека Т-Мобиле МК не ги издвојува приходите само од поединечна услуга заради конзистентност со податоците за сообраќај дадени во точките 3, 4, 5 и 6 каде што се доставуваат податоци од мобилни претплатници на поединечна услуга и мобилни претплатници на услуги врзани во пакет.

Одговор АЕК: Коментарот ќе биде земен во предвид

2. Посочуваме на техничка грешка во точките што треба да се соберат во точка 8.5. Приходи од национален роаминг (6.5.1.+...+6.5.3) и во точка 8.13 приходи (6.12+6.12)

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа.

3. Ве молиме за точно специфицирање кои точки треба да се соберат во секоја “Вкупно” точка, особено во:

-во Дел Б. Големопродажба (точки 9.1 и 9.2)

Одговор АЕК: Во точка бр. 9.1 се внесуваат приходи од национален роаминг и MVNO односно приходи од точка бр.8.5. Во точка бр.9.2 се внесуваат приходи од точка 8.1 до 8.4.

II.3. Прилог 4. Извештај за обезбедување на услуги за пристап на Интернет

1. Ве молиме за дефинирање во самиот Прилог 4 што подразбира изразот “дедицирана СИМ картица”

Одговор АЕК: Дедицирани СИМ картички- СИМ картички првенствено наменети за пренос на податоци преку таблети, преносни компјутери со или без употреба на USB модем. Во дедицирани СИМ картички не влегуваат СИМ картички наменети за говорни услуги со активирани пакети за пренос на податоци(СИМ картичка која се употребува на паметен

телефон со активиран дата пакет)

II.3. Прилог 8. Извештај за обезбедување на услуги меѓународен роаминг

1. Посочуваме дека поделбата на странци роамери во две категории: припејд и постпејд во точка 1.4 треба да се избрише, бидејќи ваквата информација не му е позната на операторот во чија мрежа роамира странскиот роамер.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа поделбата од точка 1.4 ќе биде отстранета од Прилог 8

2. Ве молиме за информација зошто Швајцарија е наведена во листата на држави во точка 4, кога Швајцарија не е членка на ЕУ/ЕЕА. Воедно ве молиме за информација дали листата на држави ќе биде дополнетана пр. Со Хрватска која станува членка на ЕУ на 01.07.2013 година.

Одговор АЕК: Коментарот се прифаќа Швајцарија ќе биде отстранета од точка 4 додека Хрватска ќе биде додадена во истата точка.

III. Квартален/Годишен извештај за развој на пазарот за електронски комуникации

1. Ве молиме за претставување кои податоци од кварталните извештаи (од Прилог 1 до Прилог 9) ќе се користат за пополнување на табела 3 – Вкупни приходи (во илјада денари) остварени од пазарот на електронски комуникации во РМ во 20xx.

Одговор АЕК: Приходите што се објавуваат потекнуваат од образецот за вкупни годишни приходи